

КОВИД-19 и родителство

Учење преку игра

Милиони деца се соочуваат со затворени училишта и изолација во домот. Овие совети се за учење преку игра - нешто што може да е забавно

Видови игра

- Постојат голем број различни видови игра кои може да се забавни и едукативни
- Јазик, броеви, предмети, глумење и музички игри им овозможуваат на децата да истражуваат и да се искажуваат на начин кој е безбеден и забавен



Раскажување приказни

- Раскажете им приказна од вашето детство
- Побарајте од децата да ви раскажат приказна
- Заедно измислете приказна почнувајќи со „Си беше еднаш...“ Секој додава по една реченица на приказната
- Одглумете омилена приказна или филм - постарите деца може да ги насочуваат помладите

Променете го предметот!

- Секојдневни куќни предмети како метли, крпи или марами може да се забавни предмети за игри
- Поставете предмет во средината на собата и кога некој има идеја, ускочнува и им покажува на другите што друго тој предмет може да претставува
- На пример, метлата може да стане коњ, микрофон или гитара

Игри со движење


- Составете кореографија на омилените песни на децата. Прво еден прави движење и потоа сите го повторуваат истото. Сите се менуваат и имаат можност да бидат водач
- Предизвик! Кој ќе успее најголем број пати да ги допре стапалата во минута - со скокање, правење ѕвезди
- Играјте „огледало“ - копирајте израз на лицето, движења, звуци. Еден може да започне како водач и потоа се менувате. Обидете се и без водачи
- Танц со замрзнување: пуштете музика или некој да пее и сите танцуваат. Кога ќе спре музиката, сите треба да застанат. Последниот кој сеуште танцува станува судија во наредниот круг
- Танц со животни: Исто како и претходната игра, но кога ќе спре музиката извикајте име на животно и сите треба да завземат положба како тоа животно

Игра со помнење

- Кажувате „Кога КОВИД-19 ќе помине, јас ќе... (пр. одам во парк)“
- Вториот додава „Кога КОВИД-19 ќе помине, јас ќе одам во парк и... (пр. ќе се видам со најдобриот другар)“
- Секој додава на претходната реченица за да размисли кои се забавните работи кои би ги правел кога ситуацијата ќе заврши
- Ова може да го промените во било кое сценарио во иднина (пр. кога ќе ги видам пријателите).

Пеење

- Пеење песни на бебето може да помогне во учењето на јазикот
- Свирете или пејте песна и првиот кој ќе го погоди насловот на песната станува следниот водач
- Измислете песна за миене раце или физичка дистанца. Додајте и движења во песната!



Притиснете подолу за повеќе информации:

Совети од СЗО

Совети од УНИЦЕФ

Други јазици

Научни докази



unicef
for every child



End Violence
Against Children



Maestral



The mark "CDC" is owned by the U.S. Dept. of Health and Human Services and is used with permission. Use of the logo is not an endorsement by HHS or CDC of any particular product, service, or organization.

CHILDHOOD
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
FOUNDED BY P. M. JOHNSON, MD, OF LONDON



INTERNET
GOOD THINGS

UNIVERSITY OF
OXFORD

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime